



МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ ПО УРОЛОГИЈА

Агенда на акредитиран симпозиум на тема:

„Urological health in ageing men“

(Уролошко здравје кај мажи во процес на стареење)

28.03.2026 (сабота), со почеток од 11:00 часот во хотел “Македонско село” - Скопје

Поздравен и воведен говор

Претседателство на Македонско здружение по урологија

I сесија - Стареењето на простатата: од бенигно зголемување на простата до опструкција на излезот од мочниот меур (11.00 - 12.15)

Основни концепти за структурата и функцијата на простатата
(анатомија, физиологија, семиологија и патофизиологија на простатата)
(15 мин.) Д-р Тони Крстев

Современ пристап во дијагностика и евалуација на бенигна простатична опструкција (БПО)
(15 мин.) Д-р Илбер Адеми

Фармакотерапија кај бенигна простатична опструкција: кога да се започне, како да се менаџира и кога да се прекине?
(15 мин.) Д-р Асим Муса

Хируршки третман на бенигна простатична опструкција: кога и зошто?
(15 мин.) Доц. д-р Игор Минев

Дискусија (15 мин)

Кафе пауза – Тура во Македонско село и музеј со водич (12.15 - 13.15)

II сесија - Машки симптоми од долниот уринарен тракт (LUTS) и стареењето (13.15 - 14.00)

Симптомите на долниот уринарен тракт кај мажите: мултифакторен клинички мозаик
(15 мин.) Д-р Огнен Точко

Современ менаџмент на хиперактивен мочен меур
(15 мин.) Д-р Нерхим Туфекчиоски

Дискусија (15 мин)

Кафе пауза со мала закуска (14.00 - 14.30)



**III сесија - Од тишина до наука: ерекtilна дисфункција кај старечка машка популација
(14.30 – 15.45)**

Структурни и функционални механизми на пенилната ерекција

(15 мин.) Доц. д-р Маја Софрониевска

Late-Onset Hypogonadism: меѓу социјалното табу и клиничките докази

(15 мин.) Доц. д-р Александар Трифуновски

**Фармаколошки менаџмент на ерекtilна дисфункција: современи парадигми и идни
перспективи (15 мин)**

Проф. д-р Скендер Саиди

**Реконструктивна хирургија кај ерекtilна дисфункција: актуелни стандарди и идни
насоки**

(15 мин.) ВНС д-р Огнен Ивановски

Дискусија (15 мин)

Ручек со забава (16.00-18.00)

Со почит,
Македонско здружение по урологија